



ТАНЗАНИЈА – ЗАНЗИБАР

12 дена / 9 ноќи + 1 ноќевање во Доха од 965 €



Занзибар - Спој на мистерија и егзотика кој ги привлекува луѓето со својата недопрена природа. Во минатото мета на морепловците , светските патници и освојувачите а денес вистински бисер на Индискиот Океан и дел од рајот кој треба да го доживеете. Занзибар е богат со култура, историја, традиција со изобилие на недопрена природа, преубави плажи далеку од цивилизацијата.

Поаѓање: 17.10, 11.11, 12.12.2019

Враќање: 28.10, 22.11, 23.12.2019

1 ден Белград – Доха

Состанок на групата на аеродром Никола Тесла во Белград 2 часа пред лет . Лет за Доха QR 232 во 11:40 часот . Слетување во Доха во 18:25 часот по локално време.

2 ден Доха - Занзибар

Продолжување на лет за Занзибар QR 1351 во 02.00 часот. Лет со оброци во авионот. Слетување во Занзибар во 08.20 часот. Трансфер до хотелот. Сместување. **Ноќевање.**

3-10 ден. Занзибар

Ноќевање во хотелот на база на одбраната услуга. Денови наменети за одмор, капење и други индивидуални активности.

11 ден. Занзибар-Доха- Белград

Трансфер до аеродромот. Лет за Доха QR 1352 во 17:15 часот. Слетување во Доха во 23.50 часот. По локално време.

12 ден. Доха- Белград

Продолжување на лет за Белград QR 231 во 07:00 часот. Слетување на аеродромот Никола Тесла во Белград во 10:40 часот.

Цена по лице во 1/2	Октомври	Ноември	Декември
PARADISE BEACH RESORT 4* / ALL	965€	1.125€	1.135€

Во цената е вклучено:

- Авионски превоз
- Аеродромски такси
- Трансфер аеродром – хотел-аеродром
- 9 ноќевања на база all inclusive во хотел во Занзибар
- Организација на патувањето

Во цената не е вклучено:

- Виза (плаќа се при влез во земјата – 50 долари)
- Патничко-здравствено осигурување
- Факултативни излети и индивидуални трошоци и други неспоменати услуги

Напомени:

Цената зависи од моментално расположливите места на авио компанијата, како и расположливоста на хотелот. Цената може да биде променета без претходна најава, при промена на цените од страна на хотелот.

Цените се изразени во евра. Плаќањето е исклучиво во денари во денарска противвредност 1€=62 ден.

Важат општите услови за патување на ТА.Феријал Кашиков и СКТМ